

1.	Наслов на наставниот предмет	ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-КЛИНИЧКА ПРАКСА			
2.	Код	ОМ - 623			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Гинекологија и акушерство			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број ЕКТС кредити	на 7
8.	Наставник	Раководителот на катедрата Проф.д-р Славејко Сапунов *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиели кредити (положен испит) од Гинекологија и акушерство			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со дијагностичките и тераписките процедури од областа на ургентната гинекологија и акушерство				
11.	Содржина на предметната програма: Перинатологија <ul style="list-style-type: none"> • Пополнување на акушерска историја и родилен протокол • Опстетриски преглед: состојба на цервикс, дилатација, плодови овојци, презентација, напредок на раѓањето • Опстетриски преглед: Пањлик-ови зафати, пелвиметрија, амниоскопија • Следење на родилката: кардиотокографија, пХ-метрија интра партум, пХ-метрија на крв од новородено • Учество во спонтано породување: главично и тазово предлежување, репарација на расцепи на меки родилни патишта и епизиотомија • Асистенција на оперативно породување со царски рез и со вагинални акушерски операции: вакуум, форцепс, екстракција на плод • Преглед на новородено, обработка на новородено • Ултразвучен преглед на бремена жена во прва половина на бременост • Ултразвучен преглед на бремена жена во втора половина на бременост • Учество во секојдневната работа во амбулантата за ризична бременост • Учество во работата на одделението за интензивна перипартална нега Гинекологија <ul style="list-style-type: none"> • Гинеколошки преглед, земање на брис за микробиологија и • Папаницолаоу, колпоскопски преглед • Учество во секојдневната работа на гинеколошките одделенија, земање на анамнеза, пополнување на гинеколошка историја • Асистенција на мали гинеколошки интервенции: киретажа, биопсија, инсерција на спирала, пункција на циста, цистоскопија 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Ултразвучен гинеколошки преглед • Асистенција на големи гинеколошки операции: абдоминална и вагинална хистеректомија • Асистенција на минорни и минимално-инвазивни гинеколошки операции: хистероскопија, лапароскопија, ТВТ и ТОТ протеза, ИВС протеза • Работа во гинеколошка амбуланта: урогинеколошка, онколошка, ултразвучна, колпоскопска, амбуланта за хумана репродукција, • цитогенетска лабораторија, ин-витро фертилизација • Планирање на семејство и контрацепција, асистенција при артефицијален абортус во прв и втор триместар <p>Праксата се изведува во тек на 4 работни недели со полно работно време од 8 часа, организирана во 4 турнуса во текот на XI и XII семестар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • престој во родилна сала • престој на едно оперативно одделение • престој во амбулантата за ризична бременост • престој во колпоскопска амбуланта и амбулантата за гинеколошки ултразвук <p>Се одвива во групи од по 2-5 студенти на менторски принцип со професори и асистенти. Во тек на турнусот се менуваат одделите и менторите. Секојдневните активности на студентот ќе се бележат во посебен дневник на активности”, кои ќе бидат верифицирани со потпис на менторот.</p>		
12.	<p>Методи на учење:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учество на стручните состаноци на клиниката • Учество на утрински визити • Учество во секојдневната работа на одделенијата при клиниката за гинекологија и акушерство • Учество во хируршки интервенции од областа на гинекологијата и акушерството <p>Знаење и разбирање:</p> <p>Студентот ќе се стекне со теоретско знаење од областа на перинатологијата и гинекологијата кои се однесуваат на прием на пациент во болнички услови, ќе ги запознае особеностите на земање на анамнеза на секој оддел, како и особеностите на клиничкиот преглед на различни оддели. Ќе ги запознае постапките за поставување на работна дијагноза и план за лекување и хируршки третман на поединечни клинички случаи.</p> <p>Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени стекнатите познавања од интервентниот ултразвук, како и да развие хируршка култура и запознавање со хируршките принципи. По обавената пракса ќе знае да направи гинеколошки преглед и да земе брис, да пополни акушерска историја и родилен протокол, да направи ултразвучен преглед на бремена жена, да асиситира при пороѓај, мали и големи хируршки интервенции.</p>		
13.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вкупен расположив фонд на време</td> <td style="width: 50%;">210 часови</td> </tr> </table>	Вкупен расположив фонд на време	210 часови
Вкупен расположив фонд на време	210 часови		
14.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Распределба на распложивото време</td> <td style="width: 50%;">160 часови пракса 50 часови домашно учење</td> </tr> </table>	Распределба на распложивото време	160 часови пракса 50 часови домашно учење
Распределба на распложивото време	160 часови пракса 50 часови домашно учење		

15.	Форми на наставните активности	15.1	Пракса	160 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Домашно учење	50 часови
17.	Начин на оценување			
	Студентот е задолжен да присуствува и активно да учествува во праксата во тек на 4 недели (20 работни дена по 8 часа) мин. – макс. Пракса* бодови 60 - 100 *присуство: 2,5 бода, активност (вештини): 2,5 бода			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Студентот треба да освои минимум 60 бода. Оценувањето на студентот е описно (положил).		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис и да освои минимум бодови за полагање студентот е потребно да ја посетува праксата и да ги совлада сите активности и вештини предвидени со предметната програма		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература			
	Задолжителна литература			
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
22.1	1	Стивен Г. Габ, Џенифер Р. Нибил, Џо Ли Симпсон	Акушерство: нормални и проблематични бремености	Табернакул, Скопје (превод со проект на Влада на Р.М)
	2	Џонатан С. Берек	Гинекологија на Берек и Новак	Табернакул, Скопје (превод со проект на Влада на Р.М)